

Цебен водич

EPOS[®]

Европски препораки
за риносинузит и назални полипи 2007
European Position Paper
on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2007

УЧЕСНИЦИ

Wytske Fokkens
Chair
Department of Otorhinolaryngology
Amsterdam Medical Centre
PO Box 22660
1100 DD Amsterdam
The Netherlands
Email: w.j.fokkens@amc.nl

Valerie Lund
Co-Chair
London, UK

Joaquim Mullo
Co-Chair
Barcelona, Spain

Claus Bachert
Ghent, Belgium

Noam Cohen
Philadelphia, USA

Roxanna Cobo
Cali, Colombia

Martin Desrosiers
Montreal, Canada

Peter Hellings
Leuven, Belgium

Mats Holmstrom
Uppsala, Sweden

Maija Hytönen
Helsinki, Finland

Nick Jones
Nottingham, UK

Livije Kalogjera
Zagreb, Croatia

David Kennedy
Philadelphia, USA

Jean Michel Klossek
Poitiers, France

Marek Kowalski
Lodz, Poland

Eli Meltzer
San Diego, USA

Bob Naclerio
Chicago, USA

Desiderio Passali
Siena, Italy

David Price
Aberdeen, UK

Herbert Riechelmann
Ulm, Germany

Glenis Scadding
London, UK

Heinz Stammberger
Graz, Austria

Mike Thomas
Aberdeen, UK

Richard Voegels
São Paulo, Brazil

De-Yun Wang
Singapore

СОДРЖИНА

Дефиниција на риносинузитот и назалните полипи

3

Шема заснована на докази за третман на акутниот риносинузит кај возрасните

4

Шема заснована на докази за третманот на хроничниот риносинузит без или со назални полипи кај возрасните

8

Шема заснована на докази за третманот кај децата

14

ЛИТЕРАТУРА

1. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyposis. Rhinology, Supplement 20, 2007; www.rhinologyjournal.com; www.eaaci.net.

ЦЕЛИ

Риносинузитот е значаен и се поприсутен здравствен проблем со големи финансиски трошоци за општеството. Овој цебен водич нуди препораки засновани на докази за неговата дијагностика и третман.

Водичот е наменет на специјалистите и општите лекари за:

- да го зголеми нивното знаење за риносинузитот и назалната полипоза
- да овозможи приказ заснован на докази за дијагностичките методи
- да овозможи приказ заснован на докази на постоечките тераписки опции
- да предложи скалест пристап во третманот на болеста
- да препорача објективен и стандардизиран приод при истражувањата

КАТЕГОРИИ НА ДОКАЗИТЕ

Ia доказ од мета-анализата на рандомизирани контролирани студии —

Іb доказ од барем една рандомизирана контролирана студија

ІІ доказ од барем една нерандомизирана контролирана студија

ІІІ доказ од барем една квази-експериментална студија

ІV доказ од неексперименталните (дескриптивните) студии, како што се компаративните студии, студиите на корелација или case-control студиите

V доказ од извештаите на експертските комисии и/или клиничкото искуство на докажани авторитети

СТЕПЕН НА ПРЕПОРАКИТЕ

A заснован директно на доказите од категоријата I

B заснован директно на доказите од категоријата II или проценет според доказите од категоријата I

C заснован директно на доказите од категоријата III или проценет според доказите од категориите I или II

D заснован директно на доказите од категоријата IV или проценет според доказите од категориите I, II или III

ДЕФИНИЦИЈА НА РИНОСИНУЗИТОТ И НАЗАЛНИТЕ ПОЛИПИ

Клиничка дефиниција

Риносинузитот (вклучувајќи ги и назалните полипи) се дефинира како:

- воспаление на носот и параназалните синуси што се карактеризира со два или повеќе симптоми, од кои единот е блокада /опструкција/конгестија на носот или секреција од носот (предно/задно слевање на секретот):

± лицева болка/притисок

± намалено или изгубено чувство за мирис

следено со

- ендоскошки знаци на:

- полипи и/или

- мукопурulentен секрет примарно од средниот меатус и/или

- оток/опструкција на слузницата примарно на средниот меатус и/или

- промени на КТ:

- промени на слузницата на остиомеatalниот комплекс и/или синусите

Тежина на болеста


Болеста може да се класифицира на ЛЕСНА, СРЕДНО ТЕШКА и ТЕШКА според скрот на визуелно аналогната скала (visual analogue scale – VAS)

- ЛЕСНА = VAS 0-3

- СРЕДНО ТЕШКА = VAS >3-7

- ТЕШКА= VAS >7-10

За одредување на тежината на болеста пациентот на VAS треба да одговори:



VAS >5 го нарушува квалитетот на животот на болниот

Траење на болеста

Акутна

<12 недели

комплетно

повлекување на
симптомите

Хронична

>12 недели симптоми

без комплетно повлекување на
симптомите

- можни се егзацербации

ШЕМА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ЗА ТРЕТМАН НА АКУТНИОТ РИНОСИНУЗИТ КАЈ ВОЗРАСНИ

Табела 1. Докази и претпораки за претпоставка на акутниот риносинузит кај возрасни

Терапија	Ниво	Степен на препорака	Релевантност
орални антибиотици	Ia	A	да, после 5 дена, или кај тешки случаи
топични кортикостероиди	Ib	A	да
топични стероиди со орални антибиотици	Ib	A	да
орални кортикостероиди	Ib	A	да, ја намалуваат болката при тешките случаи
орални антихистаминици	Ib	B	да, само кај алергични пациенти
назална иригација	Ib (-)	D	не
деконгестиви	Ib (-)	D	да, за симптоматско подобрување
муколитици	нема	не	не
фитотерапија	Ib	D	не

Ib (-): студија со негативен исход

ШЕМА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ЗА ТРЕТМАН НА АКУТНИОТ РИНОСИНУЗИТ КАЈ ВОЗРАСНИ ЗА МАТИЧНИТЕ ЛЕКАРИ И ЛЕКАРСТВЕТО ОД ДРУГИ СПЕЦИЈАЛНОСТИ („НЕ-ОРЛ“ СПЕЦИЈАЛИСТИТЕ)

Дијагноза

Заснована на симптомите, *нема* потреба од визуелизација (Ртг не се препорачува)

Симптоми што трајат помалку од 12 недели:

Нагла појава на два или повеќе симптоми од коедниот е блокада/опструкција/конгестија на носот или секреција од носот (предно/задно слевање на секретот):

± лицева болка/притисок

± намалено/изгубено чувство за мирис

со интервали без симптоми доколку болеста е рециклирачка

со прашања за алергиските симптоми, како што се кивање, воденеста секреција, чешање на носот и чешање и првенило на очите

Обична настинка/акутен вирусен риносинузит:

Траење на симптомите <10 дена

Акутен невирусен риносинузит:

засилување на симптомите после 5 дена или перзистентни симптоми после 10 дена со траење < 12 недели

Шема 1. Шема за претпоставка на акутниот риносинузит кај возрасни за матичните лекари



*Температура >38° Ц, тешка болка

ШЕМА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ЗА ТРЕТМАН НА АКУТНИОТ РИНОСИНУЗИТ КАЈ ВОЗРАСНИ

Табела 1. Докази и претпораки за третман на акутниот риносинузит кај возрасни

Терапија	Ниво	Степен на препорака	Релевантност
орални антибиотици	Ia	A	да, после 5 дена или при тешките случаи
топични кортикоステроиди	Ib	A	да
топични стероиди со орални антибиотици	Ib	A	да
орални кортикостеоиди	Ib	A	да, ја намалуваат болката при тешките случаи
орални антихистаминици	Ib	B	да, само кај алергични пациенти
назална иригација	Ib (-)	D	не
деконгестиви	Ib (-)	D	да, за симптоматско подобрување
муколитици	нема	не	не
фитотерапија	Ib	D	не

Ib (-): студија со негативен исход

ШЕМА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ЗА ТРЕТМАН НА АКУТНИОТ РИНОСИНУЗИТ КАЈ ВОЗРАСНИ ЗА ОРЛ СПЕЦИЈАЛИСТИТЕ

Дијагноза

Симптоми

Нагла појава на два или повеќе симптоми од кои едниот е блокада/опструкција/конгестија на носот или секреција од носот (предно/задно слевање на секретот):
 ± лицева болка/притисок
 ± намалено/изгубено чувство на мирис

Иследувања

- исследувања на носот (оток, црвенило, гноен секрет)
 - исследувања на усната празнина: слевање на секрет од носот
 - исклучување на дентална инфекција
- ОРЛ исследувањата вклучуваат назална ендоскопија

Визуелизација

(Ртг не се препорачува
 КТ, исто така, не се препорачува, освен во случаите на:

- многу тешки симптоми
- имунокомпромитирани пациенти
- знаци на компликации

Шема 2. Шема за третман на акутниот риносинузит кај возрасни за ОРЛ специјалистите



АЛГОРИТАМ ЗАСНОВАН НА ДОКАЗИ ЗА ТРЕТМАН НА ХРОНИЧНИОТ РИНОСИНУЗИТ БЕЗ И СО НОСНА ПОЛИПОЗА КАЈ ВОЗРАСНИ

Табела 2. Трейман и претораки засновани на докази за возрасни со хроничен риносинузит без носна полипоза*

Терапија	Ниво	Степен на препорачливост	Релевантност
Краткотрајна орална АБ терапија <2 недели	Ib (-)	C	не
Долготрајна орална АБ терапија >12 недели	Ib	A	да
антибиотици - топични	III	D	не
топични стероиди	Ib	A	да
орални стероиди	нема податок	D	не
носна иригација	Ib	A	да
деконгестив орален/топичен	нема податок	D	не
муколитици	III	C	не
антимикотици - системски	Ib (-)	D	не
антимикотици - топични	Ib (-)	D	не
орални антихистаминици кај алергичните пациенти	нема податок	D	не
инхибитори на протонска пумпа	нема податок	D	не
бактериски лизати	Ib	A	не
имуномодулатори	Ib (-)	D	не
фитотерапија	Ib (-)	D	не
анти-левкотриени	III	C	не

* Некои од овие студии вклучуваат пациенти со XPC со носна полипоза
Ib (-): студии со негативен исход

ШЕМА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ЗА ТРЕТМАН НА ХРОНИЧНИОТ РИНОСИНУЗИТ БЕЗ ИЛИ СО НАЗАЛНИ ПОЛИПИ КАЈ ВОЗРАСНИ ЗА МАТИЧНИТЕ ЛЕКАРИ И "НЕ-ОРЛ" СПЕЦИЈАЛИСТИТЕ

Дијагноза

Симптоми кои траат подолго од 12 недели

Два или повеќе симптоми, од кои единот е блокада/опструкција/конгестија на носот или секреција од носот (предно/задно слевање на секретот):

± лицева болка/притисок

± намалено или изгубено чувство за мирис

При постоење на алергиски симптоми, како кивање, воденеста секреција, чешање на носот и чешање и црвенило на очите, треба да се направи алерготест.

(РТГ или КТ не се препорачува)

Шема 3. Шема за претриман на хроничниот риносинузит со или без носна полипоза за матичните лекари и не-ОРЛ специјалистите (ХРС/НП)



Акутни егзацербации на ХРС треба да се третираат како акутен риносинусит

Ефикасност ја заснована на докази на хируршкиот третман на риносинузитот

Тешко е да се генерализираат резултатите од студиите за хируршкиот третман на риносинузитот бидејќи тој е индициран кај селектирани пациенти со слаб одговор на конзервативниот третман. Резултатите од овие студии е тешко да се стандардизираат, особено при мултицентричните студии. Рандомизацијата на испитаниците претставува этички проблем, како и формирањето на хомогени групи на испитаници со тераписки процедури што се споредуваат. Во секој случај треба да се каже:

1. Кај APC, хируршкиот третман е резервиран за најсерозните случаи и нивните компликации.
2. Повеќе од илјада анализирани случаи (ниво IV) со убедливи резултати сугерираат дека пациентите со ХРС со и без полипи имаат бенефит од хируршкиот третман.
3. Посерозни компликации се јавуваат кај помалку од 1% од случаите, а повторни зафати во период од 3 години се изведуваат кај околу 10% од хируршки третираниите лица.
4. Кај поголем број на пациенти со ХРС, медикаментозниот третман е еднакво ефикасен како и хируршкиот, така што хируршкиот третман е резевиран за пациентите кои немаат задоволувачки одговор од медикаментозниот третман (ниво 1b).
5. Функционалната ендоскопска хирургија е супериорна во однос на малите конвенционални процедури како што се полипектомијата и антралната иригација (ниво Ib), додека супериорноста над инфиериорната меатална антростомија или конвенционалната сфеноизмандектомија се уште не е докажана.
6. Кај пациенти со ХРС кои претходно не се оперирани, екстензивните хируршки процедури не даваат подобри резултати во споредба со лимитираните хируршки процедури (ниво 1b). Иако не е базирано на докази, екстензивноста на хируршкиот третман честопати зависи од екстензивноста на болеста, што е разумен пристап. Кај примарниот хируршки третман се препорачува хируршки конзерватизам.
7. Ревизиона ендоназална хирургија на синусите е индицирана само при недоволно ефикасен медикаментозен третман. Со зафатот се постигнува подобрување на симптомите, коешто генерално е помало во однос на резултатот од примарниот зафат. Преваленцијата на компликациите и ризикот од рецидиви на болеста се поголеми во споредба со тие при примарниот зафат.

(10)

**ШЕМА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ЗА ТРЕТМАН НА ХРС БЕЗ НП
ЗА ОРЛ СПЕЦИЈАЛИСТИТЕ**

Дијагноза

Симптоми кои траат подолго од 12 недели

Два или повеќе симптоми, од кои единиот е блокада/опструкција/конгестија на носот или секреција од носот (предно/задно слевање на секретот):

± лицева болка/притисок

± намалено или изгубено чувство за мирис

Иследувања

Носна ендоскопија - без видливи полипи во средниот носен ходник, ако е потребно претходно со аплицира деконgestив. (Оваа дефиниција ги вклучува формите на ХРС со полипозни промени во синусите и/или во средниот носен ходник, но ги исклучува формите со полипозни промени на слузницата од носната празнина)

• проверка на дијагнозата и третманот на лекарот од ПЗЗ

• прашања за постоење на алергија, ако е потврдно, направи алерготест

Третманот ќе биде базиран на шегината на симптомите

• Тежината на симптомите се одредува според VAS

Шема 4. Шема за раководење на ХРС без носна полипоза кај возрасни за ОРЛ специјалисти



(11)

Табела 3. Третман и прегораки засновани на докази за возрасни со хроничен риносинузит со носна полипоза*

Терапија	Ниво	Степен на препорачливост	Релевантност
орални АБ-краткотрајно <2 недели	нема податок	D	не
орални АБ-долготрајно >12 недели	нема податок	D	да, за касни релапси
топични антибиотици	нема податок	D	не
топични стероиди	Ib	A	да
орални стероиди	Ib	A	да
носна иригација	Ib	A	да, симптоматски
деконгестиви топични/орални	нема податок при примена како единствена терапија	D	не
муколитици	нема податок	D	не
системски антимикотици	Ib (-)	D	не
топични антимикотици	Ib (-)	A	не
орални антихистамини кај алергични пациенти	Ib (1)	A	да, при алергија
капсацин	II	B	не
инхибитори на протонска пумпа	II	C	не
имуномодулатори	нема податок	D	не
фитотерапија	нема податок	D	не
антилевкотриени	III	C	не

* Некои од овие студии вклучуваат и пациенти со ХРС без НП

Ib (-): студија со негативен исход

ШЕМА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ЗА РАКОВОДЕЊЕ ПРИ ВОЗРАСНИ СО ХРС СО НП ЗА ОРЛ СПЕЦИЈАЛИСТИТЕ

Дијагноза

Симптомите ѝ верзистираат подолго од 12 недели

Два или повеќе симптоми, од кои едниот е блокада/опструкција/конгестија на носот или секреција од носот (предно/задно слевање на секретот):

± лицева болка/притисок

± намален или изгубен мирис

Иследувања

Носна ендоскопија - билатерални полипи, ендоскопски визуелизирали во средниот носен ходник

- проверка на дијагнозата и третманот на лекарот од ПЗЗ

- при позитивна анамнеза за алергија, направи алерготест ако не е направен Тежина на симптомите

• (според VAS скрот за тежината на болеста) лесна/средно тешка/тешка

Шема 5. Шема за третман на ХРС со носна полипоза кај возрасни за ОРЛ специјалистите



Размисли за други дијагнози
Едионстрини симптоми
Кварчење
Крусти
Какосмија

Орбитални симптоми:
Периорбитален едем
Дислокиран булбус
Намален или двоен вид
Офтамолопгија
Силна фронтална главоболка
Фронтален оток
Знаци за менингит или
фокални невролошки знаци

ШЕМА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ЗА ТЕРАПИЈА КАЈ ДЕЦА

Следната шема би помогнала на лекарите од различните дисциплини во третманот на риносинузит кај деца. Препораките се базираат на достапната евиденција, но изборот треба да се направи во зависност од околностите на индивидуалниот случај.

Табела 4. Третман и прегораки засновани на докази за деца со акутен риносинузит

Терапија	Ниво	Степен на препорачливост	Релевантност
орален антибиотик	Ia	A	да, по 5 дена, или во тешки случаи
топичен кортикоистероид	IV	D	да
топичен стероид со орален АБ	Ib	A	да
топичен деконгестив	III (-)	C	не
иригација со солен р-р	IV	D	да
III (-): студија со негативен исход			

ШЕМА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ЗА ТРЕТМАН НА АКУТНИОТ РИНОСИНУЗИТ КАЈ ДЕЦА

Дијагноза

Симптоми

Нагол почеток на два или повеќе симптоми од кои единиот е блокада/опструкција/конгестија на носот или секреција од носот (предно/задно слевање на секретот):

- ± фацијална болка/притисок
- ± намалено/изгубено чувство за мирис

Иследување (ако е можно)

- преглед на носот (оток, црвенило, гној)
- преглед на усната празнина: слевање на секрет по задниот ѕид на орофаринксот
- исклучи дентална инфекција
ОРЛ преглед кој вклучува ендоскопски преглед на носот

Визуелизација

(РТГ не се препорачува)

КТ исто така не треба се додека не се појават дополнителни проблеми како:

- многу тешка болест
- имуонокомпромитирани пациенти
- знаци за компликации

Фигура 6. Шема за третман на акутниот риносинузит кај деца



ШЕМА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ЗА ТРЕТМАН НА ХРОНИЧНИОТ РИНОСИНУЗИТ КАЈ ДЕЦА

Дијагноза

Симптоми кои траат подолго од 12 недели

Два или повеќе симптоми, од кои единиот е блокада/опструкција/конгестија на носот или секреција од носот (предно/задно слевање на секретот):

- ± лицева болка/притисок
- ± изгубено или намалено чувство за мирис

Дополнителни дијагностички информации

- прашања за постоење на алергија, ако е потврдно, направи алерготест.
- земи предвид други предиспонирачки фактори: имунодефицијација (вродена, стекната), гастроезофагеален рефлукс (ГЕР)

Иследување (ако е можно)

- преглед на носната пазница (оток, првенило, гној)
- преглед на усната пазница: слевање на секрет по задниот ѕид на орофаринксот
- исклучи дентална инфекција

ОРЛ преглед вклучувајќи и носна ендоскопија

Визуелизација

(РТГ снимка не се препорачува)

КТ не се препорачува се додека не се појават додатни проблеми како што се:

- многу тешки болести
- имунокомпромитирани пациенти
- знаци за компликации

Третманот треба да се базира на јачината на симптомите

Табела 5. Третман и терапии засновани на докази за деца со хроничен риносинузит

Терапија	Ниво	Степен на препорачливост	Релевантност
Орални антибиотици	Ia	A	да, слаб ефект
Топични кортикоステроиди	IV	D	да
Назална промивка	III	C	да
Терапија за гастроезофагеален рефлукс	III	C	да

Шема 7. Шема за третман на хроничниот риносинузит

